



## ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

*Број: 02 - 2354/2*  
*05.04.2012 година*  
*С к о п ј е*

### **ЗАПИСНИК**

**од СІХ -та седница на Управниот одбор на  
Фондот за здравствено осигурување на Македонија,**

*одржана на 23.02.2012 година со почеток во 10.00 часот во просториите на  
Фондот за здравствено осигурување на Македонија*

#### **Присутни членови на Управниот одбор:**

- *Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател;*
- *Јован Грповски, претставник од Министерството за здравство - заменик на претседателот;*
- *Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија – член;*
- *Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија – член;*
- *Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија – член.*

#### **Отсутни членови на Управниот одбор:**

- *Прим.М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија – член;*
- *Проф. Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на Македонија – член.*

#### **Присутни од ФЗОМ:**

- *М-р Маја Парнарџиева – Змејкова, директор на ФЗОМ;*
- *Џемали Мехази, директор на ФЗОМ;*

- *М-р Маја Богдановска - Стојаноска, директор на секторот за сметководство и трезор (делумно присутна);*
- *Љубица Димитровска, раководител на одделението за сметководство (делумно присутна);*
- *Јагода Томеска, самостоен стручен соработник за трезорско работење и претседател на Централната пописна комисија (делумно присутна);*
- *Трајче Саздов, директор на секторот за правни работи (делумно присутен);*
- *М-р Татјана Лукановска, директор на секторот за финансиски прашања (делумно присутна);*
- *М-р Саша Иванов, раководител на одделението за контрола (делумно присутен);*
- *Јасмина Смилевска, шеф на одделот за болничка здравствена заштита (делумно присутна);*
- *Ана Петрова, советник на директорот (делумно присутна);*
- *Снежана Бузалкова Китанчева, советник на директорот (делумно присутна);*
- *Блаже Којчевски, директор на секторот за управување со човечките ресурси (делумно присутен);*
- *М-р Златко Алексов – директор на секторот за јавни набавки (делумно присутен);*
- *Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно присутна);*
- *Христо Трповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во својство на записничар.*

*Претседателката на Управниот одбор Елена Трпковска ја отвори и водеше седницата. Утврди дека на седницата се присутни пет членови на Управниот одбор, со што се исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по што го прочита претходно доставениот*

### **ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД**

- *Усвојување на записникот од CVIII-та седница на Управниот одбор одржана на 30.01.2012 година;*
  - *Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
1. *Усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, побарувањата и обврските на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со состојба на 31.12.2011 година;*
  2. *Утврдување на завршната сметка на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2011 година;*

3. *Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување;*
4. *Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
5. *Предлог за донесување на нов Правилник за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита;*
6. *Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита;*
7. *Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во првиот квартал на 2012 година;*
8. *Предлог за изменување на договорениот надоместок за првиот квартал на 2012 година за ЈЗУ Здравствен дом Охрид и ЈЗУ Здравствен дом Куманово;*
9. *Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита за првиот квартал на 2012 година;*
10. *Информација во врска со поднесените барања за утврдување на оддалечени рурални места;*
11. *Барања од областа на работните односи;*
12. *Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
13. *Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
14. *Предлог за донесување на нов Правилник за начинот на користење на здравствени услуги на осигурениците во странство;*
15. *Разно.*

*Потоа праша дали има и други предлози за дневниот ред на седницата.*

*Бидејќи други предлози не беа дадени, Управниот одбор едногласно го усвои предложениот*

## **ДНЕВЕН РЕД**

- Усвојување на записникот од CVIII-та седница на Управниот одбор одржана на 30.01.2012 година;
  - Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
1. Усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, побарувањата и обврските на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со состојба на 31.12.2011 година;
  2. Утврдување на завршната сметка на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2011 година;
  3. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување;
  4. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
  5. Предлог за донесување на нов Правилник за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита;
  6. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита;
  7. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во првиот квартал на 2012 година;
  8. Предлог за изменување на договорениот надоместок за првиот квартал на 2012 година за ЈЗУ Здравствен дом Охрид и ЈЗУ Здравствен дом Куманово;
  9. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита за првиот квартал на 2012 година;
  10. Информација во врска со поднесените барања за утврдување на оддалечени рурални места;
  11. Барања од областа на работните односи;
  12. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

13. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
14. Предлог за донесување на нов Правилник за начинот на користење на здравствени услуги на осигурениците во странство;
15. Разно.

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по редоследот како што е забележано во записникот.

- Усвојување на записникот од CVIII-та седница на Управниот одбор одржана на 30.01.2012 година

Управниот одбор едногласно, без забелешки го усвои записникот од CVIII-та седница на Управниот одбор одржана на 30.01.2012 година.

- Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Во рамките на оваа точка од дневниот ред, директорката Парнарџиева – Змејкова го запозна Управниот одбор со актуелната состојба на ликвидноста на Фондот.

**ТОЧКА 1** - Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување

Врз основа на работниот материјал за седницата, Управниот одбор без дискусија едногласно донесе

#### **Одлука**

**за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување**

со која се утврди нов образец – „Конзилијарно мислење за продолжено лекување- медицинска рехабилитација“ - (Образец - КММР).

**ТОЧКА 2** – Усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, побарувањата и обврските на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со состојба на 31.12.2011 година

*Управниот одбор го разгледа Извештајот од извршениот попис на средствата, побарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2011 година, при што ги прифати предлозите содржани во него и едногласно донесе*

**Одлука  
за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата,  
побарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2011 година**

**Одлука  
за расходување на опрема и ситен инвентар**

**Одлука  
за отпис на побарувања и обврски**

*и*

**Одлука  
за доделување на ЕКГ апарати**

**ТОЧКА 3** - *Утврдување на завршната сметка на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2011 година*

*Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор го разгледа Извештајот за финансиското работење на Фондот за здравствено осигурување на Македонија по завршната сметка за 2011 година, по што едногласно донесе*

**Одлука  
за утврдување на Завршната сметка на Фондот за здравствено осигурување  
на Македонија за 2011 година**

**ТОЧКА 4** – *Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија*

*Управниот одбор врз основа на работниот материјал за седницата, без дискусија едногласно донесе*

**Одлука  
за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на  
Фондот за здравствено осигурување на Македонија**

*со која се пропиша дека доколку лековите од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот, според режимот на пропишување се пропишуваат од избраниот лекар по препорака од клинички или болнички конзилиум,*

препораката од клиничкиот или болничкиот конзилиум се дава на конзилијарно мислење на пропишан образец. Истовремено со одлуката го утврди и образецот на „Конзилијарното мислење за лекови од листата на лекови на товар на ФЗОМ“ - (Образец - КМЛ).

**ТОЧКА 5** – Предлог за донесување на нов Правилник за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита

Објаснување по оваа точка даде директорката Парнарџиева – Змејкова. Наведе дека се предлага донесување на нов правилник од причина што во изминатите години е повеќе пати изменуван. Инаку во предложениот текст вклучените новини се заради зајакнување на примарната и превентивната здравствена заштита кај избраните лекари со што ќе се постигне навремено откривање и лекување на болестите, а со тоа и намалување на лекувањето на повисоко ниво на здравствена заштита (секундарно и терцијарно ниво) каде што трошоците за лекување се повисоки. Подетално новините се елаборирани во работниот материјал за седницата.

**Правилник  
за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната  
здравствена заштита**

**ТОЧКА 6** – Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека со предложената измена се воведува нов начин на исплата на капитацијата, во висина до 100%. Со правилникот е регулирана постапката во начинот на исплата на капитација, со тоа што капитацијата се исплатува секој месец до 100%. Имено Фондот на здравствената установа за избраниот лекар-стоматолог исплатува до 100% месечен надоместок во кој влегуваат 80% основна капитација и 20% исполнување на цели во зависност од висината на остварувањето. Здравствената установа на квартално ниво доставува извештаи за извршени активности за исполнување на целите и истите се контролорираат еднаш годишно. Доколку со контролата се констатира неизвршување на активностите односно неисполнување на целите во определениот процент, променливиот надоместок од се намалува за соодветниот процент за определената активност во дадениот квартал.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

## **Правилник**

**за изменување и дополнување на правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита**

**ТОЧКА 7** – Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во првиот квартал на 2012 година

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека предложената измена се однесува на една аптека кои имаат промена во бројот на стручниот кадар па согласно Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средства кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот за неа треба да се утврди нова висина на надоместокот.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

## **Одлука**

**за изменување на одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во првиот квартал на 2012 година**

**ТОЧКА 8** – Предлог за изменување на договорениот надоместок за првиот квартал на 2012 година за ЈЗУ Здравствен дом Охрид и ЈЗУ Здравствен дом Куманово

Објаснување по оваа точка даде Татјана Лукановска. Наведе дека се предлага зголемување на висината на надоместокот на Здравствениот дом Куманово. Ова оттаму што на почетокот на 2012 година е склучен договор со новоформираната јавна здравствена установа - Здравствена станица Липково која требаше да преземе вработени лица од Здравствениот дом Куманово. Доколку тоа се случеше, со извршеното пренаменување на дел од средствата од Здравствениот дом Куманово на Здравствена станица Липково, немаше да има финансиски ефекти врз Здравствениот дом Куманово. Со оглед на тоа дека новоформираната станица не направи преземање на вработени од Здравствениот дом Куманово, односно започна со работа со нововработени лица, Здравствениот дом Куманово по направената корекција на надоместокот се соочува со недостаток на финансиски средства. Покрај тоа, се предлага и



зголемување на надоместокот на Здравствениот дом Охрид. На оваа установа, во мај 2011 година предвреме и беа исплатени средствата што требаше да ги добие во декември, со образложение дека во месец декември ќе обезбеди средства за плата од сопствените средства од приходи од програмите на Министерството за здравство. Здравствениот дом во декември 2011 година не обезбеди доволно средства од сопствените приходи за да исплати плата на вработените во тој месец, па затоа во јануари 2012 година, повторно по барање до Фондот, му беа исплатени повеќе средства за сметка на планираните средства за месец март, со што здравствениот дом исплати две плати. Имајќи предвид дека здравствениот дом во месец март нема доволно средства за да исплати плата на вработените во месец март и поради извршното решение кое во секој момент може да ја блокира сметката на оваа установа, потребно е надоместокот за првиот квартал од 2012 година да се зголеми за 3,8 милиони денари, а за сметка на тоа во периодот кога ќе се усвојува надоместокот за вториот, третиот и четвртиот квартал од 2012 година истиот да биде намален за овој износ.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

#### **Одлука**

**за изменување на одлуката за утврдување вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за првиот квартал на 2012 година**

со која се зголеми вкупниот договорен надоместок на Здравствениот дом Куманово и Здравствениот дом Охрид.

**ТОЧКА 9** – Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита за првиот квартал на 2012 година

Врз основа на предлогот содржан во работниот материјал за седницата, Управниот одбор едногласно донесе

#### **Одлука**

**за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита за првиот квартал на 2012 година**

*со која од одлуката е бришан договорниот надоместок за една здравствена установа која го раскинала договорот со Фондот.*

**ТОЧКА 10** – Информација во врска со поднесените барања за утврдување на оддалечени рурални места

*Објаснување по оваа точка на дневниот ред даде Саша Иванов, член на Комисијата за утврдување на рурални подрачја на Фондот. Наведе дека Комисијата за утврдување на рурални подрачја ги разгледала пристигнатите барања за утврдување на оддалечени рурални подрачја по што изготвила табеларен преглед на сите поднесени барања за утврдување на рурални подрачја кои ги исполнуваат критериумите утврдени во Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната здравствена заштита. Комисијата направила анализа на секое барање врз основа на приложените докази, со тоа што за исполнување на подкритериумот -тешко пристапен терен ги земала предвид потврдите издадени од единиците на локалната самоуправа во кои припаѓаат местата за кои е барано да се утврдат како оддалечени рурални. Истакна и дека има и други барања кои не се комплетирани со целокупната документација и ќе бидат разгледани дополнително по комплетирањето. Прегледот на подрачјата односно местата кои ги исполнуваат условите за да бидат утврдени како оддалечени рурални подрачја односно места, комисијата го доставува за одлучување на Управниот одбор.*

*По ова излагање, членовите на Управниот одбор поставуваа прашања а Саша Иванов даваше дополнителни објаснувања. По заклучувањето на дискусијата, Управниот одбор врз основа на разгледаната информација едногласно донесе*

**Одлука  
за дополнување на Одлуката за утврдување на оддалечени рурални  
подрачја и места**

*со која се утврдија осум нови оддалечени рурални подрачја.*

**ТОЧКА 11** – Барања од областа на работните односи

*Во рамките на оваа точка на дневниот ред, по разгледувањето на приговорот на Снежана Зафировска, вработена во Подрачната служба Скопје и мислењето на стручната служба на Фондот, Управниот одбор едногласно го одби приговорот и ја потврди од страна на директорот на Фондот изречената мерка.*

*ТОЧКА 12 – Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија*

*Врз основа на работниот материјал за седницата, Управниот одбор едногласно донесе*

**Одлука**  
**за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија**

*со која се извршија измени кај три ставки на планот.*

*ТОЧКА 13 – Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија*

*Објаснување по оваа точка дадоа директорката Парнарџиева – Змејкова и Кристина Христова. Наведоа дека Комисијата за утврдување на референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот ги разгледала пристигнатите барања за измени на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови, по што дава предлог да се извршат одредени измени на одлуката. Измените се однесуваат на додавање на новорегистрирани заштитени имиња и на бришење на лекови кои нема повеќе да се произведуваат или дистрибуираат. Бидејќи тоа нема да предизвика промена на утврдените референтни цени на останатите лекови од соодветната генерика а ќе го зголеми изборот на лекови за осигурениците, односно со бришењето на лековите кои повеќе не се произведуваат или дистрибуираат само се врши усогласување со фактичката состојба, се предлага да се извршат бараните измени.*

*По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе*

**Одлука**  
**за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија**

*со која се извршија предложените измени и дополнувања.*

*ТОЧКА 14 – Предлог за донесување на нов Правилник за начинот на користење на здравствени услуги на осигурениците во странство*

*Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека предложениот правилник содржи одредби со кои се врши усогласување со најновите измени на Законот за здравственото осигурување. Со измените на законот, во постапката по жалба против првостепеното решение, одлучува Управниот одбор на Фондот а второстепената лекарска комисија дава мислење и во првостепената постапка. Заради операционализирање на овие измени извршени се повеќе измени во правилникот, поради што се предлага да биде донесен како нов правилник за за начинот на користење на здравствени услуги на осигурениците во странство.*

*По објаснувањето на директорката, членовите на Управниот одбор дискутираа за начинот на работењето во второстепената постапка согласно измените на Законот за здравственото осигурување и бараа објаснувања на одделни негови одредби. По заклучувањето на дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе*

**Правилник  
за начинот на користење на здравствени услуги на осигурениците во  
странство**

**ТОЧКА 15 –Разно**

*Во рамките на оваа точка дискутираа членовите на Управниот одбор Елизабета Србиновска Костовска и Јосиф Трајковски.*

*Елизабета Србиновска Костовска го запозна Управниот одбор со ретката болест идиопатска пулмонална хипертензија и побара поддршка за обезбедување на лек на товар на Фондот за оваа болест.*

*Јосиф Трајковски побара известување за контролата на остварувањето на целите од страна на стоматолозите кое согласно меморандумот на Фондот со Стоматолошката комора ќе започне од 1 април.*

*По ова, Управниот одбор во 11.30 часот заврши со работата на СІХ -та седница.*

**Записничар,  
Христо Грповски**

**Управен одбор  
Заменик на претседателот,  
Јован Грповски**

*Согласен, директор:  
М-р Маја Парнарџиева - Змејкова  
Џемали Мехаз*